


Зошто Хрватска е пред вратите во Брисел, а Македонија и натаму го бара виновникот надвор? Доколку сериозно се разгледа политичкиот пример со Хрватска, тогаш македонскиот неуспех од последната експедиција за освојување на симпатиите на европските дипломати мора да се бара во неизвршувањето на задачите од т.н. конзистентна внатрешна и надворешна политика.

Пред една година политичките оценки на двете земји беа слични, но Месиќ, Санадер и Рачан, кој во меѓувреме почина, многу повеќе работеа за својата земја отколку што тоа го правеа македонските претставници на власта и на опозицијата.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



ГРАЃАНИТЕ И МЕДИУМИТЕ НЕ САКААТ ДА БИДАТ ВО СЕНКА НА ПОЛИТИЧАРИТЕ, ТУКУ САКААТ СЛОБОДЕН ВЛЕЗ ВО ЕУ - ЕВРОДИПЛОМАТОТ ЕРВАН ФУЕРЕ И ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ ИМААТ РАЗЛИЧНА ПОЈДОВНА ПОЗИЦИЈА

смеат да бидат над националните и над државните интереси на Република Хрватска, затоа што земјата мора да оди во чекор со глобализационите интеграциони процеси, кои сè повеќе доаѓаат до израз во водењето на државничката надворешна политика.

За разлика од нив, политичките структури (ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ) во Република Македонија не успеаја да ги надминат теснопартиските интереси, односно тие како повеќе да работеа против интересите на граѓаните во земјата. Поради тоа, неуспехот не е адресиран

имиња и презимиња всушност се залутани лица во владината композиција, која често заглавуваше на балканските шини, наместо да се вози со брза европска локомотива.

МИНОРНИ ПРАШАЊА

Според тоа, не е важно кому ќе му припадне заслугата за идејата за формирање Совет за европски интеграции, бидејќи таа не е приватна иницијатива, или процес кој се отвора пред надлежните правни институции за да

ИМА ЛИ ПИЛОТ ВО МАКЕДОНСКИОТ АВИОН ЗА БРИСЕЛ?!

Додека ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ се караат околу тоа кој е виновен што нашата земја е сè подалеку од евроатлантските интеграциони процеси, Хрватска со крупни чекори граби кон Брисел.

Во овој момент Загреб може мирно да спие и да го послуша пулсот на народот за тоа кој лидер ќе ја води државата во наредните четири години, бидејќи Хрватска сè повеќе се одделува од останатите земји од Западен Балкан. Нејзината лидерска позиција е загарантирана, бидејќи на патот кон Европската унија таа затвори неколку исклучително важни преговарачки поглавја.

На тој начин се докажа тезата дека партиските разлики меѓу ХДЗ и СДП не

само на владејачкиот корпус и на нејзиниот кормилар, премиерот Никола Груевски, туку и на опозицијата, која упорно работеше на плановите за симнување на власта.

Во контекст на ова мора да се бараат и внатрешните причини за слабиот рејтинг на Владата на ВМРО-ДПМНЕ, ДПА и НСДП во Брисел, која го потроши своето време занимавајќи се со купување време, кое често пати ги покриваше персоналните слабости лоцирани во фотелјите во канцелариите на министерствата.

Сегашните персонални решенија во Владата на РМ претставуваат најслаба карика во реализацијата на евроинтеграционите процеси. Притоа, одделни

се одбрани заштитниот знак, туку е идеја која многу одамна е верифицирана во меѓусебните канали во Владата на Република Македонија.

Но, зошто досега таа била ставена во мирување? Ова прашање ќе мора да се одговори во друга пригода, затоа што кога се формира Влада тоа е брак од различни политички интереси. Тоа значи дека предлогот на лидерката на СДСМ, Радмила Шекеринска, за формирање Европска коалиција за европска Македонија, која ќе работи за што побрз влез во Европската унија и во НАТО, не може да претставува исклучително важен политички сегмент, туку спона во премостувањето на политичките разлики меѓу власта и опозицијата, која до-

"БЕЗОПАСНА" ЗА СПАС КАЈ ГЛАСАЧИТЕ

сега многу пати се занимаваше со ми-норни прашања од типот "рекла-каза-ла", наместо да ги сконцентрира силите и човечките капацитети кон пристапувањето на земјава во Унијата. Затоа првиот коментар на премиерот Никола Груевски околу идејата на Шекеринска претставува политичка "безопасна", која не само што ги штити интересите на владејачката коалиција, туку ја покрива и опозицијата, која досега не понуди некоја добра алтернатива за наше приближување до границите на Европа.

"Малку ми е чудно што дури сега СДСМ излегува со таква иницијатива, кога ние веќе одамна со нашиот коалиционен партнер го договоривме тоа и тој го пушти во Собранието", истакна премиерот Никола Груевски, додавајќи дека предлогот бил на НСДП и тој веќе се наоѓал во собраниска процедура.

Лидерот на НСДП, Тито Петковски, проценува дека претседателката на СДСМ, Радмила Шекеринска, ја украде нивната идеја за коалиција за европска Македонија.

"Премиерот кажа дека тоа не е идеја на Шекеринска, туку на НСДП, зашто со таа идеја излеговме на прес-конференција уште на 25 октомври, со конкретен предлог и предлог-одлука за формирање национален совет за евроинтеграции", истакна Петковски, потенцирајќи дека нема ништо спорно во тоа што и таа ја промовира идејата како своја.

"Важно е тоа дека сите ја прифатија идејата на НСДП и ако успееме да се договориме, во овој случај опозицијата и парламентарното мнозинство, ќе биде добро за Македонија", оценува лидерот на НСДП.

Конечно власта и опозицијата се договорија околу нешто, иако и за ова прашање сакаат да си разменат неколку удари во плексус.

Република Македонија одамна требаше да добие Национален совет за евроинтеграции, но ете проклетството долго време работеше против идејата. Конфликтот меѓу најголемите политички партии ја прокоцка нашата шанса сериозно да се работи на асфалтирањето на патот за влез во Европската унија и во НАТО.

"Формирањето на Национален совет за евроинтеграции ќе го подигне степенот на одговорност на сите политич-

ки партии за европската иднина на Македонија, поради тоа предлагаме отворено да поразговораме кои се тие допирни точки кои ќе можат да нè обединат и да ги ставиме во втор план меѓусебните партиски несогласувања, на преден план да ги ставиме нашите државни интереси", оцени Петковски.

ПОТРОШЕНО СКАПОЦЕНО ВРЕМЕ

Тоа значи дека наместо да бараме професионален пилот за авионот за Брисел, домашниве политичари ни се степаа околу идејата за формирање Национален совет за евроинтергациони просеци. Колку повеќе идејата е присутна и ја заинтригира домашната политичка сцена, толку повеќе го трошиме скапоценото време.

Всушност, како да се оцени однесувањето на лидерката на СДСМ, Радмила Шекеринска, која дури од неодамна учествува во трката за формирање на Советот.

Таа го повика Груевски во стилот на тоа дека ако тој ја игра улогата на инспектор за авторски права, да се врати малку наназад, кога во 2005 година заедно со ВМРО-Народна се караа за тоа кое ВМРО е појакно.

Според неа, Груевски не сака да се откаже од својот партизиран Судски совет, од својот заменик-министер за внатрешни работи кој тепал пратеници, од својата комотност во Владата за да не ги носи европските закони, а потоа за тоа да го обвинува Собранието.

"Поради тие причини тој избра да го коментира само предлогот за формирање на Националниот совет", изјави лидерката на СДСМ.

"Несериозно е да говориме за голем консензус за ЕУ, кој ќе се гради во овој Национален совет, а во Советот да не учествува премиерот. Тогаш ние ќе се претвориме во дебатно друштво кое нема да може да носи никакви одлуки", потенцираше Шекеринска.

ОГРОМНА РАЗЛИКА

Самото кукумјавчење или реплицирање укажува на тоа дека политичарите од типот на Шекеринска, на Петковски и на Груевски, стануваат беспилотни

летала, чија црна кутија и копас одамна се расипани. Имено, доколку во овој момент се разгледува позицијата на тројцата лидери, тогаш нивниот политички барометар говори за низок рејтинг меѓу гласачите. Но, тоа не ги одделува од нивните политички намери, кои одат во прилог на тезата, која се потпира врз аргументите кои се црпат од практиката.

Според тоа, разликата меѓу нашите и хрватските политичари е огромна, како од аспект на политичките потенцијали, така и од фикцијата за што и за кого работат во политиката.

Зошто Хрватска е пред вратите на Брисел, а Македонија и натаму надвор од државата го бара виновникот? Доколку сериозно се разгледа политичкиот пример со Хрватска, тогаш македонскиот неуспех од последната експедиција за освојување на симпатиите на европските дипломати мора да се бара во неизвршувањето на задачите од т.н. конзистентна внатрешна и надворешна политика.

Пред една година политичките оценки на двете земји беа слични, но Месиќ, Санадер и Рачан, кој во меѓувреме почина, многу повеќе работеше за својата земја отколку што тоа го правеше македонските претставници на власта и на опозицијата. Притоа, и хрватските политичари си вадеа очи меѓу себе, но за нив влегувањето на "лјепа наша" во ЕУ беше светина. Значи, тие беа трезвени во своите одлуки дека нема да добијат амин доколку не играат според строгите европски политички правила. Во тоа е и основната разлика во однесувањето на политичарите.

Европа не вели "бујрум-повели", туку прво ја проверува способноста на државата и на политичарите, а дури потоа ја отвора портата во Брисел. Но, ако се споредат забелешките на Европската комисија за двете држави, тогаш и Хрватска и Македонија имаат слични полиња за идна работа: корупција, реформи во правосудството итн. Единствено што Хрватите ги прави силни е тоа што знаат да создадат клима за политички дијалог и она што значи национален или државен приоритет. Токму поради ова Република Македонија прокоцка уште една шанса за да ја урне шенгенската бариера, која го спречува интересот на граѓаните и на земјава.

ИСПРАТИ СМС КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: SON помн
Толкувањето го добиваш веднаш.
*со празно место како во примерот